

# ДА СЕ ПОДГОТВИМЕ



Целта на отворањето на подружницата на Европската стопанска комора (ЕСК) во Република Македонија е да се подигнат на повисоко ниво процесите за пазарно и трговско поврзување на македонското стопанство со единствениот пазар на Европската унија, како и да ги направи сите свои членови, партнери и соработници способни за глобалниот натпревар.

преку трансферот на технологии, изнаоѓање и посредување во меѓународни деловни контакти, асистенција при промовирање нови производи, како и подготовка на нови пазари. Подружницата во Република Македонија ќе има можност да ангажира и професионална структура, која ќе се состои од 22 централни канцеларии, каде што ќе бидат

Инаку, Европската стопанска комора за трговија, комерција и индустрија е регистрирана согласно Регулативата на Европската економска заедница бр. 2137/85, донесена од страна на Советот на европските заедници од 25.7.1985 година и според Законот од 12.7.1989 година за примена на спомнатата регулатива. Седиштето на Европската

Пишува:  
**Рената МАТЕСКА**

Глобализацијата претставува најголема опасност за малите и за средните претпријатија, а во едно може да биде кобна за економиите на помалите земји и пазари, како што е нашиот. Ваквиот процес и негативностите кои ги носи глобализацијата може да се амортизира единствено со овозможување шанса за опстанок на малите и на средните претпријатија, а оттука произлегува и формирањето на невладината организација - подружницата на Европската стопанска комора (ЕСК) во Република Македонија.

"Основните цели и задачи на ЕСК во РМ е да се подигнат на повисоко ниво процесите за пазарно и трговско

поврзување на македонското стопанство со единствениот пазар на Европската унија, како и да ги направи сите свои членови, партнери и соработници способни за глобалниот натпревар", вели Душко Поповски, претседател на Европската стопанска комора за Република Македонија.

## АСИСТЕНЦИЈА

Со глобалниот натпревар веќе се соочуваме помалку или повеќе во зависност кој правен субјект на кој дел од стопанството или индустријата му припаѓа.

"Планираме зацртаното да го постигнеме - потенцира Поповски - преку консултации, менаџмент и обука на персоналот, ревизии и сертификации, нови иницијативи, размена на мислења преку организирање стручни состаноци и работилници,



ДУШКО ПОПОВСКИ

назначени директори или претседател на централната канцеларија, во зависност од тоа дали функцијата ќе се извршува волонтерски или за плата".

стопанска комора е во Брисел, и согласно спомнатите закони е заведена во Комерцијалниот суд во Брисел под регистерски број 218 од 23 јануари 1998 година.

# ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА

Станува збор за невладин организација која во Република Македонија е регистрирана според Законот за здруженија на граѓани и фондации, како подружница на странска невладина организација, која е запишана во регистарот на странски организации во Основниот суд Скопје 1 - Скопје под регистарски број 146 од 22/10/2004 година.

## ЦЕЛИ

"Ова е Асоцијација - вели Поповски - од поединци и корпоративни членови кои имаат исти цели и е основана со цел да придонесе за хармонизација на стопанството во Европската унија. Согласно Статутот на оваа Асоцијација основни цели и задачи на Европската стопанска комора се следниве: промоција на прекугранична соработка во земјите од Европската унија за да се заокружи единствениот пазар; консолидирање на европскиот единствен пазар; поддршка на проширувањето кон исток; градење мостови кон нови пазари; интердисциплинарен пристап кон решавање на проблемите; посредување во меѓународни проекти; посветување на иднината (иновации, реализација на позитивни визији).

Што е побрзо прифаќањето на европските стандарди за квалитет на производи и услуги толку е пократок патот за нашата економија кон конечното соединување со единствениот европски пазар. Пред сè, прифаќањето на европскиот стандард за услуги (еусс), кој е регистриран во Заводот за хармонизација (усогласување) на европ-

скиот внатрешен (интерен) пазар во Аликанте/Шпанија под рег.бр.100.000, со единствена цел да даде придонес во напорите за подобрување на економската положба на малите и средните претпријатија".

За зачленување во ЕСК не постојат посебни услови.

"Практично не постои услов за зачленување во ЕСК. Асоцијацијата е отворена за сите заинтересирани прав-

ниот субјект, тогаш согласен барањето се добиваат соодветниот статус, жиг или сертификат и фирмата влегува во каталогот на квалификувани фирми согласно статусот на земјата во однос на процесите за влез во Европската унија. На пример: фирма од земја - членка на ЕУ, фирма од земја со асоцијативен статус итн. Меѓутоа, морам веднаш да нагласам дека сите овие

препознатливи за странските партнери и странските пазари.

Очекуваме да бидеме прифатени од сите релевантни институции во РМ. Затоа што никому не претставуваме конкуренција, овде мислам на постоечките комори кои своето работење го базираат согласно законската регулатива за здружување на претпријатијата и Законот за комор-



ОСНОВНА ЦЕЛ - ХАРМОНИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО

ни лица. На нашите членови најпрво сакаме да им понудиме тие сами да го најдат својот интерес да пристапат во нашите редови.

Со зачленувањето на фирмите во нашата Асоцијација првиот бенефит кој ќе го добијат е бесплатната инспекција од овластен експерт или консултантска куќа. Доколку извршената проверка соодветствува со податоците наведени во Апликацијата пополнета од страна на

стандарди, жигови и сертификати за квалитет не претставуваат двојство во стандардите пропишани од страна на Владата на РМ и не се во коализија со стандардите пропишани од страна на органите на управата кои се во состав на Министерството за економија, пред сè, мислам на Бирото за стандардизација и метрологија. Нашата интенција е да им помогнеме на фирмите побрзо да бидат

ско работење. Исто така, очекуваме согласно нашите статутарни цели и задачи да остваруваме сè поинтензивна соработка и со Министерството за економија, заради тоа што навистина можеме да помогнеме во заедничката цел - нашата економија подготвено да го дочека денот за полноправно членство во семејството на европските народи", коментира Душко Поповски.